

**ПКФ
ЕФП**

Бул. Кузман Јосифовски Питу
бр. 15 лок 11, Скопје



contact@pkf.mk



тел: 02/2465-243

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Раководството и Собранието на Акционери на Просветно Дело АД Скопје

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Просветно Дело АД Скопје, коишто го вклучуваат извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2022 година и извештајот за сеопфатна добивка, паричните текови и извештајот за промените во капиталот за годината која што завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи

Менаџментот е одговорен за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија. Оваа одговорност вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерна контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија прифатени и објавени во Службен весник на Република Македонија бр. 79 од 11 јуни 2010. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење со резерва.

Основа за мислење со резерва

Ние бевме назначени за ревизори, на 24.03.2023 година и не бевме во можност да го набљудуваме физичкиот попис на залихите на крајот на годината. Ние не бевме во состојба да се увериме во однос на количествата на залихата на 31.12. 2022 година преку спроведување на други ревизорски постапки. Бидејќи крајните залихи влијаат на резултатите од работењето и паричните текови, ние не бевме во состојба на утврдиме дали би биле потребни корекции во однос на искажаната добивка во билансот на успех и нето паричните средства од оперативните активности прикажани во извештајот за паричните текови.

Како што е обелоденето во белешката 4.3 и 21 Друштвото прикажува Побарувања од купувачи во износ од 52.527 илјади денари, од кои како што е обелоденето во белешката 4.3 над една година се 31.072 илјади денари. Друштвото не презентираше проценка на можно оштетување, ниту има признаено резервирање поради оштетувањето на овие побарувања што не е во согласност со МСС 39 Финансиски инструменти: признавање и мерење. Поради природата и комплексноста на оваа проблематика, ние не бевме во состојба да направиме таква сопствена проценка и со разумна сигурност да утврдиме дали и во кој износ се потребни корекции на вредноста преку резервирање поради оштетување на побарувањата од купувачи на Друштвото со состојба на 31 декември 2022 година.

Како што е прикажано во белешка 25 во финансиските извештаи, друштвото прикажува одложени трошоци во износ од 4.799 илјади денари. Истите преставуваат однапред платени права со важност во даден временски период. Ние не бевме во можност да стекнеме разумно уверување дека овие одложени трошоци можат да донесат идни економски користи и дека со тоа ги исполнуваат барањата на усвоената рамка за финансиско известување за признавање како средство.

Мислење со резерва

Според наше мислење, освен за можните ефектите од прашањата на кои се укажува во пасусот Основа за мислење со резерва, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на друштвото Просветно Дело АД Скопје, на ден 31 декември 2022 година, како и на неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Останати прашања

Финансиските извештаи на друштвото за годината што завршува на 31 декември 2021 година, се ревидирани од претходниот ревизор кој изразил мислење со резерва. Мислењето е издадено на 16 мај 2022 година.

Извештај за други правни и регулаторни барања


Раководството на Друштвото е исто така одговорно за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да во согласност со член 34(д) од Законот за ревизија, известиме дали годишниот извештај за работата е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2022 година.

Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работата е конзистентен, од сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Просветно Дело АД Скопје за годината која завршува на 31 декември 2022 година


Овластен ревизор кој ја вршел
ревизијата

Николаки Миов



Управител

Николаки Миов



Скопје, 19.05.2023


ПКФ ЕФП е членка на PKF Global, мрежа на законски независни фирми и не прифаќа никаква одговорност или обврска за дејствијата или воздржувањето од дејствија на која било поединечна членка или коресподентна фирма или фирми


ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ НА ПРОСВЕТНО ДЕЛО АД
ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА 31.12.2022 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА 31.12.2022 година

	белешки	2022	2021
Приходи од дејноста	(7)	197.539	183.169
Останати приходи	(8)	2.781	3.452
Промени во залихи на готови производи и производство во тек		(3.061)	(5.610)
Набавна вредност на продадени стоки и материјали	(9)	(67.670)	(61.301)
Потрошени материјали	(10)	(8.297)	(4.633)
Трошоци за вработените	(11)	(51.699)	(48.813)
Останати трошоци	(12)	(66.467)	(63.722)
Амортизација	(16)	(4.457)	(5.774)
Оперативна добивка		(1.331)	(3.232)
Финансиски приходи	(13)	2.709	4.217
Финансиски трошоци	(14)	(1.038)	(749)
Добивка пред оданочување		340	236
Данок на добивка	(15)	(43)	(19)
Добивка по оданочување		297	217
Нераелизирани добивки (загуби) од вложувања расположливи за продажба		415	16.676
Сеопфатна Добивка по оданочување		712	16.893

Извештаите се одобрени од Одборот на директори на состанокот одржан на ден _____


Павле Петров
Извршен директор





Владимир Петровски
Овластен Сметководител

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на финансиските извештаи

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
НА ДЕН 31.12.2022 ГОДИНА**

(во илјади денари)

<u>Средства</u>	Белешки	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Нетековни средства			
Нематеријални средства	(16)	2.452	2.452
Недвижности, постројки и опрема	(17)	169.849	151.564
Вложувања во недвижности за наем	(18)	74.034	61.141
Долгорочни финансиски вложувања	(19)	92.284	91.868
Вкупно нетековни средства		338.619	307.025
Тековни средства			
Залиха	(20)	244.411	244.999
Побарувања од купувачи	(21)	52.528	41.468
Краткорочни финансиски средства	(22)	21.921	41.014
Побарувања од државата	(23)	550	550
Парични средства и еквиваленти	(24)	20.500	9.297
Останати краткорочни побарувања	(25)	7.380	10.374
Средства кои се чуваат за продажба	(26)	9.439	14.871
Вкупни тековни средства		356.729	362.573
<u>ВКУПНИ СРЕДСТВА</u>		<u>695.348</u>	<u>669.598</u>
Капитал и обврски			
Капитал			
Акционерски капитал		158.582	158.582
Ревалоризациона резерва		137.985	137.569
Сопствени акции		(2.950)	(2.950)
Други резерви		57.125	57.125
Задржана добивка		241.656	241.358
Вкупно	(27)	592.398	591.684
Нетековни обврски			
Долгорочни финансиски обврски	(32)	27.012	14.719
Вкупно нетековни обврски		27.012	14.719
Тековни обврски			
Обврски спрема добавувачи	(28)	50.569	45.570
Обврски за даноци	(31)	1.277	704
Обврски спрема вработените	(29)	4.381	4.136
Краткорочни Финансиски обврски	(32)	11.816	6.002
Останати краткорочни обврски	(30)	7.895	6.783
Вкупно тековни обврски		75.938	63.195
Вкупно обврски		102.950	77.914
<u>ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</u>		<u>695.348</u>	<u>669.598</u>


Павле Петров
Извршен директор


Владимир Петровски
Овластен Сметководител

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на финансиските извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК НА ДЕН 31.12.2022 ГОДИНА

	<i>(во илјади денари)</i>	
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Парични текови од оперативни активности		
Добивка/Загуба пред оданочување	340	236
<u>Прилагодувања за:</u>		
Амортизација	4.457	5.774
Вредносно усогласување на побарувања и траен отпис	225	1.252
Финансиски приходи од вредносно усогласување на ХоВ		(1.436)
Кусоци/Вишоци на залиха нето	(204)	(150)
Приходи/расходи камати нето	709	1.516
Добивки вложувања подружници		
Добивка пред промени во работен капитал	5.527	7.192
Залихи	792	13.580
Побарувања од купувачи	(11.285)	(7.294)
Останати побарувања и АВР	2.994	(2.689)
Останати краткорочни обврски и ПВР	1.930	(776)
Обврски спрема добавувачи	4.999	5.663
Платен данок на добивка	(43)	(19)
Платена камата	(709)	(1.516)
Нето парични средства од оперативни активности	4.205	14.141
Парични текови од инвестициони активности		
Набавка на основни средства	(22.539)	(23.498)
Оттуѓување на нетековни средства	-	14
Вложувања во недвижности за наем	(13.095)	(12.082)
Краткорочни финансиски средства	19.093	18.288
Инвестиции во средства кои се чуваат за продажба	5.432	(442)
Нето парични средства од инвестициони активности	(11.109)	(17.720)
Парични текови од финансиски активности		
Исплати на обврски по основ на заеми и кредити	18.107	5.329
Нето парични средства од финансиски активности	18.107	5.329
Промена во парични средства	11.203	1.750
Парични средства на почеток на годината	9.297	7.547
Парични средства на крај на годината	20.500	9.297

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на финансиските извештаи

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА КАПИТАЛОТ
ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА 31.12.2022 ГОДИНА**

Во илјади денари	Основачки капитал	Сопствени акции	Резерви (законски и реинвестирана добивка)	Ревалоризирана резерва	Акумулирана добивка/загуба	Вкупно капитал
<u>Состојба со 01 Јануари 2021</u>	158.582	(2.950)	57.125	120.893	241.141	574.791
Нето Добивка/загуба за 2021					217	217
Промена во резерви			16.676			16.676
Издвоено за награди за вработени						-
Издвоена дивиденда						-
<u>Состојба со 31 Декември 2021</u>	158.582	(2.950)	57.125	137.569	241.358	591.684
Во илјади денари						
	Основачки капитал	Сопствени акции	Резерви (законски и реинвестирана добивка)	Резерви	Акумулирана добивка/загуба	Вкупно капитал
<u>Состојба со 01 Јануари 2022</u>	158.582	(2.950)	57.125	137.569	241.358	591.684
Нето Добивка/загуба за 2022					298	298
Промена во резерви			416			416
Издвоена дивиденда						-
<u>Состојба со 31 Декември 2022</u>	158.582	(2.950)	57.125	137.985	241.656	592.398


Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на финансиските извештаи

Врз основа на член 44 и 45 од Статутот на Акционерското друштво за издавање на учебници и наставни средства ПРОСВЕТНО ДЕЛО Скопје, Собранието на Друштвото на седницата одржана на 23.06.2023 година со 43.061 гласови, што претставува 100% мнозинство од акциите со право на глас претставени на Собранието, ја донесе следната:

О Д Л У К А
за одобрување на ревизорскиот извештај на овластен ревизор

1. Се одобруваат и усвојуваат ревизорските извешти на овластениот ревизор Друштво за ревизија ПКФ ЕФП ДОО Скопје
2. Ревизорските извештаи од точката 1 се составен дел на оваа одлука.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
НА ПРОСВЕТНО ДЕЛО АД СКОПЈЕ




Благородна Бонцова